


Слободан Томиќ е роден во Урошевац, поранешна Југославија. Животниот пат на неговите родители ги води во Македонија, во Скопје каде тој веќе 48 години живее и твори. Завршува Правен факултет, но никогаш не работи како правник. Како животна професија го избира новинарството. Работи во неколку електронски и печатени медиуми, има реализирано повеќе од 7.000 интервјуа, како што вели и самиот со најкотроверзни и најхаризматични личности. Минува многу премрежија за да дојде до Кофи Анан, Аркан, Фехми Агами, Вук Драшковиќ, Метју Нимиц, Сајрус Венс, Карла дел Понте...

Годинава слави шестгодишен јубилеј од емисијата по која стана препознатлив - "Гласот на народот".



Разговорот го водеше:
Милева ЛАЗОВА

☀ Господине Томиќ, веќе шест години со мали успони и падови успевате да ја одржите Вашата гордост - емисијата "Гласот на народот"...

ТОМИЌ: Овој јубилеј го одбележувам со големо задоволство, од едноставна причина што бев сигурен дека ќе успеам. Искрено, на стартот имаше голема скепса дали ова што го предлагам е реално или фикција, но денес се виде дека е реално. Тоа го докажуваат 609 емисии, кои беа реализирани во континентот и илјадниците соговорници. Меѓутоа, имаше и голем број премрежија и катаклизми, кои ги надминав и тоа со Божја поддршка, со Божји - глас на народот. Тоа беше прво чистилиште на македонската душа, да си ги каже своите маки и да бара да ги исчисти своите гревови. Овој проект го направив од едноставна причина, за да ги скршам прангите на Македонецот, кои со години ги носеше каде и да е, околу вратот или на нозете и на рацете, со единствена цел да може слободно да зборува против "султаните".

☀ Од толку реализирани емисии можевте да забележите поделеност меѓу народот - патриоти и носталгичари?

ТОМИЌ: Идеолошкиот потенцијал кај сите нас е патриотското чувство или носталгијата. Носталгијата, за жал, сè уште трае кај некои кои не знаат каде се наоѓаат во просторот, а тоа се некои југоносталгичари - наследници на југокомунизмот, кои и денес гледаме како се однесуваат. Не дека сум некој непријател на тие луѓе, некој може и да ме нарече антикомунист, но напротив јас сум хуманист, пацифист кој го одбива секој вид терор, насилство, оружје итн.

Мое оружје е гласот на народот и она што го имам во мене. Тоа е позитивната енергија, надежта и вербата дека македонскиот народ е исконски архаичен автохтон народ на ова свето место и земја која се вика Македонија.

☀ Зародишот на емисијата беше некаде по 2000 година. Зошто се одлучивте токму за ваков проект?

ТОМИЌ: Петнаесетти септември беше тој ден кога се случи големиот ден на лагата, кога баронот Минхаузен рече дека тоа ќе биде ден кога ќе се отворат рајските порти, но видовме дека се соочивме со пеколот, од кој и јас се изгорев. Не дека сум ангел, ниту сум Луцифер, едноставно се решив на чекор кој никој досега не го направил. Почнав со една не импровизациска, туку со многу храбра идеја и отидов во некои телевизии. Ние сме многу незгодни луѓе како нација, мајтапции и сеирции, сакаме да се исмеваме, непочитувајќи ги позитивните и вистинските вредности на луѓето. Но, тоа не ме поколеба. Почнав во АТВ телевизија каде како гости носев амбасадори, од кои некои ми рекоа каде и да одите ние ќе бидеме со вас. Тоа ми даде за право и ме освоило уште повеќе да речам - одиме. Потоа следуваше телевизија во Охрид, град за кој знам дека е комунистички бастион. Тоа ме направи уште поголем Македонец затоа што успеав да го трансформирам тамошниот ментален чип на комунизам. Тоа ми го потврдија голем број мои гледачи, на охридската ривиера, кои ми се заблагодарија за изминатите години, затоа што и покрај тоа што ми беа опоненти сепак ми искажаа благодарност од причина што успеав заедно со нив да ја дефинирам демократијата во вистинска смисла на збо-

КЛУЧОТ НА ДЕМОКРАТИЈАТА Е ВО ГЛАСОТ НА НАРОДОТ



рот. Така, од таму заминав за Куманово, потоа во Прилеп, во Радовиш, Струмица, повторно во Охрид, па во Скопје, и се вратив во матичната кука во која сум веќе 28 години. Сега сум автор на една емисија која е бренд на Македонија и пошироко, сопственик сум на продукција "Кралот Александар Македонски" и тука ќе докажам дека во моите пори, во мојата крв, во мојот крвен систем тече вистинска македонска крв.

☀ Која е целта на "Гласот на народот"?

ТОМИЌ: Се обидов и се обидувам да внесам меѓусебна соработка и симбиоза меѓу сите Македонци, кои ја чувствуваат Македонија како своја татковина, како втора биолошка мајка. Но, тешко и напорно е. Позитивно е што не се откажувам и не капитулирам. Едноставно, сакам да се врати достоинството на Македонецот, тој да каже - да јас сум Македонец и живеам во Македонија. Македонецот бара респект. Се појаву-

ваат некои Македонци кои даваат, влеваат надеж за достоинството. За жал, имаме и раслојување. Неодамна бев во Турција, таму ме прашаа: "Дали имаме средна класа?" Им вела, постепено се реинкарнира. Не сум скептик, се надевам дека ќе преовладее рациот. Се надевам дека оние кои се послужија со македонските пари ќе ги вратат во државата. Знаете ли дека девет милијарди евра се украдени од Македонија. Тоа не се претпоставки, тоа се факти.

☀ Може да се забележи дека во Вашата емисија како да немате гостин од денешната опозиција, СДСМ. Зошто?

ТОМИЌ: Ми дава за право да го спомнам политичкиот табор на СДСМ. Секогаш вела дека треба да дојде да соработува во "Гласот на народот", бидејќи ова е емисија, коректив на власта. Да биде еден вид коректив, да ја опомене власта или да ја награди ако позитивно работи. Еве, во изминатиот период се обидував некако да дојдам до

некои критички осврти, но тешко се наоѓаат. Во Македонија повеќето сме сеирџии, отколку патриоти.

☀ Тоа значи дека од нивна страна наидуваат на отпор или ќе бидете упорен па ќе имате гостин и од нив?

ТОМИЌ: Да бидам искрен, никогаш не вела не. Јас во хороскоп сум овен, во подзнак шкорпија, значи можете да замислите каква комбинација, не може никој да ме совлада така лесно. Овие 609 емисии гарантираат, даваат печат на тоа дека знам што сакам и знам како треба да го направам. Оваа емисија не е билборд. Кој и да е нема да дозволам да дојде и да ги изнесе своите болно ситно "семкарски" амбиции. Во Македонија треба да бидеш чесен во душата, пред сè, за да бидеш политичар и да водиш народ. Нам не ни требаат самобендирани политичари, ни требаат патриоти кои треба да ја разберат пораката дека се сервис на народот, а не дека се султани. СДСМ е секогаш добредојден кај мене и која и да е политичка партија



на позиција. Тоа е само уште еден доказ дека емисијата ќе биде коректив и дека сериозно ќе ја сфати политиката. Треба да се направи паралелна влада во сенка, па тоа Собрание нека биде полето на политички културен натпревар. Да излезат со различни идеи, да ги споредат своите амбиции, кој каде е подобар.

☀️ Како го правите изборот на гостите и дали имате тешкотии при нивното согласување за учество во емисијата?

ТОМИЌ: Не велам дека сум човек без план, но имам агенда во главата, која секогаш одам на тоа да ја реализирам. На стен бај ми се на линија најважните политички субјекти од меѓународната политичка сцена. Може некој ќе се чувствува необично или малку суетно ако речам дека Холбрук го имам во џеб, безмалку ако сакам по мобилен да го до-

бијам, ќе го добијам. Метју Нимиц, исто така. Тие тоа го докажаа бидејќи беа дел од мојата емисија. Еден Игел Бергер го имав три пати во емисија. Робин О'Нил можам вечерва да го имам.

☀️ Можете ли да издвоите од досегашните гости кој ви бил "најтежок" соговорник?

ТОМИЌ: Па, не би можел некого да издвојам. Пред неполни 30 дена го имав премиерот на Р Македонија, Никола Груевски, некој ќе рече еве етикета вмровска, нека се лажат само со тие нивни празни фрази. Сепак, овој проект е авторитетен. Дај Боже да биде гостин и во други емисии првиот човек на Владата. Ме радуваат емисиите во кои се буди националната свест на Македонецот, кога се говори за идентитетот на Македонецот, и тука би ги издвоил Нестор Огинар, мојот драг пријател, Васил Иљов.

☀️ Кои се темите во емисијата, односно за кои сакате најмногу да дебатирате?

ТОМИЌ: Темите се најразлични, но би ги издвоил оние каде културното издигнување и националното отрезнување на Македонецот мене ми е најголем предизвик, најголема желба. Тоа што сакам да го потенцирам е дека тие емисии ми се најдраги и сакам да ги титлувам на англиски јазик. На тој начин ќе ги опфатиме сите центри на моќ во светот, вклучувајќи го и нашиот јужен сосед.

☀️ Кога веќе го спомнавте нашиот јужен сосед, сте имале ли гости и оттаму?

ТОМИЌ: Тука би ги спомнал господи- нот Цапарис и господинот Кофос, кои беа мои соговорници. Тие се мозокот на Грција. Во таа емисија кога беше проф. Галев успеавме да му докажеме на Гркот дека е празен, дека е Македонец. Тоа беше една лична победа каде што ја чувствував вистината за Македонија дадена под Божји благослов. Успеавме да го замолиме нашиот опонент да потврди дека е Македонец. Не би сакал гостите да ги двојам, секоја чест на секој кој ми даде поддршка и бил дел од "Гласот на народот".

☀️ "Гласот на народот" се емитува три пати во седмицата. Каков е интересот на пошироката јавност да ја следи оваа емисија?

ТОМИЌ: Повеќе од сигурен сум дека емисијата е добро прифатена од јавноста, бидејќи сите го очекуваат најдоброто од Македонија. Сите сакаме таа вистинска приказна за Македонија да ја направиме врз основа на факти, аргументи. Секој што ќе дојде во емисијата ќе ја каже својата успешна приказна, а со тоа Македонија ја облагородува и ја унапредува и на меѓународен план. Се знае дека Македонија се стреми да биде дел од европското семејство и се надевам дека тоа ќе бидеме затоа што заслужуваме. Сакам во медиумите да се пишува дека се зборува за добри, за квалитетни работи во Македонија, а не она кодошење. Тука сакам да ги надмудрам тие лоши "јавачи на апокалипсата" за кои мислам дека се десеттина и да ги замолиме да си заминат. Доволно е еден да го посее семето на раздорот кое многу брзо се шири. Би сакал да преовладува моќта на разумот и еднаш да заборавиме на тој стереотип кој каде припаѓа. Треба секој да е свесен дека има вклесано во душата едно големо М.

☀️ Освен Вам, на ниту еден новинар од Македонија не му се укажа мож-

носта дома да му биде гостин на Метју Нимиц?

ТОМИЌ: Метју Нимиц не го сметам како Рамзес II, меѓутоа во 1996 година да се биде гостин во неговата приватна резиденција за мене беше големо задоволство, чест и привилегија. Во тоа интервју тој ми кажа дека "Македонија ќе го задржи уставното име". Оваа изјава ја имам како артефакт, како документ. Во тој период сега и не е толку битно зошто во Македонското радио не ми беше дозволено да го пуштам во етер. Кое е ова наравоучение!? Сè тоа што странците го прават треба да го поздравиме и заедно со нив да се консолидираме. Не можам да ја сфатам таа политика на некои политичари кои Македонија ја сфаќаат како тегла ајвар.

Емисијата е конципирана така да има гости од различни профили. Кои лица гостувале кај Вас?

ТОМИЌ: Голема е бројката, не би можел да ги набројувам, но секако покрај политичарите, гости ми беа и голем број интелектуалци. Предизвик ми е да ги спомнам интелектуалните потенцијали во Македонија, професорите Силјановска, Билјана Ванковска... Ги очекувам и од Здружението "Виножито", кои се од другата страна на барикадите, кои живеат во Егејска Македонија. Секогаш подавам рака за соработка.

Од толку многу емисии и гости сигурно постои и некоја анегдота која би можеле да ни ја раскажете?

ТОМИЌ: Е, анегдоти има многу. Би ја издвоил случката со Бучковски. Во периодот кога се случија струшките настани, тој бараше прошка од струшкиот народ преку мојата емисија која ја водев во Охрид. Ми беше изненадување, се разбира, позитивно. Емисијата одеше три пати во неделата денес, утре и задутре. Во телефонскиот разговор со Бучковски, кој во моментот возеше, му даде задача на Кондарко да каже во негово име. "Господине Томиќ, овде Кондарко. Бучковски ми рече да ви се јавам и да ви кажам дека наместо него јас ќе учествувам во вашата емисија 'Денес, утре и задутре'". Забуната беше што Кондарко не знаел всушност како се вика емисијата. Мислел дека е "Денес, утре и задутре", а не "Гласот на народот". Се надевам дека емисијата нема да биде само денес, утре и задутре, туку ќе постои и понатаму.

Сте имале ли момент кога сте сакале да се откажете?

ТОМИЌ: Многу пати. Понекогаш губам желба од едноставна причина. Бидејќи сум и проект менаџер сам доаѓам

до реклами, а тоа кај нас оди многу тешко.

Па, како опстојувате?

ТОМИЌ: Денес живееме од реклами, понекогаш одредени фирми рекламирам без пари, така што на крај јас сум во була. Парите се во моќниците, во олигарсите или тајкуните, меѓутоа тие се чувствуваат навредени, критикувани и кога ќе тропнеш на нивните порти ти го вртат грбот. Што ми се случи неодамна. Токму пред да почне емисијата одредена респектибилна фирма во последен момент ми откажа. Друга ситуација. Еден многу висок стопански субјект, да

канам гостин, и оца или, пак, претставник на исламската вероисповест за да се слушне гласот на народот и во тој дел.

Во "Гласот на народот" има вклучување и на јавноста. Има бројни јавувања од кои некои се непријатни?

ТОМИЌ: Секако. Апстрактно е да не се вклучува и народот. Боли кога ќе ве нападна, но подготвен сум и за такви ситуации. Ги замолувам да се претстават затоа што овие шест години се обидувам да го кренам рациото на демократските однесувања. Но, сè уште постои тој страв од тоталитаризмот, да



не го именувам, ми вели "Што сакаш Слободан?", "Што бараш реклами од фирми кои ги критикуваш?"... Кога ќе ги прашам од каде ви се парите, не ми даваат одговор. Им лепат прстите на нашите политичари, бизнисмени.

Во Вашата емисија говорите и за веронауката, за црквата, за религијата...

ТОМИЌ: Задоволство ми е што во мојата емисија ѝ давам значење и на веронауката која, според мене, е вистински лек за Македонецот да се спаси од овие искушенија, од сите "вируси" кои секојдневно го напаѓаат корпусот кој нема имунитет. Јас би ги молел, меѓу кои и Жереновски, малку да се замислат и да разберат дека и јас сум родител. Знам дека со веронауката само ќе добиеме. Планирам еднаш во месецот да посветам емисија за црквата и религијата. Ќе бидам храбар и ќе по-

кажеме како во 1948 година кога владееше Информбирото - ако не си со нас тогаш си против. Оние кои ќе ја разберат пораката на "Гласот на народот" се претставуваат, тие што имаат порака или, пак, наредба од "султанот" за ситна пара да го навредуваат гостинот или мене - тие луѓе не можам да ги сфатам. Тие луѓе настојуваат да останат анонимни и нив не ги сметам како мои соработници во Народниот парламент (сите сме народни пратеници). Инаку, се јавуваат луѓе и од далечна Австралија, и од најблиската точка од познатото Маџар маало. Меѓутоа, не само што се јавуваат директно во емисијата, многу пораки ми пристигнуваат и на е-маил адресата. Постапуваат прашања, ми даваат предлози, идеи кои за мене претставуваат закон. Сите нив ги почитувам. Среќен сум што на 49 години сум богат. Можеби не направив некакво материјално богатство, туку богат сум со многу нови пријатели.